

## Агенда

### Настан: Техничка работилница со регионалните центри за СОО

*Да се дискутира статусот, тековните процеси и претстојните интервенции за воспоставување на целосно функционални РЦСОО*

*Проектна активност 1. Градење на капацитетите на националните институции за креирање, имплементација, следење и известување за секторските реформи врз основа на силни докази и родови анализи*

Датум: 12-ти ноември 2021

Локација: Бест Вестерн, Хотел Турист

Адреса: Ѓуро Стругар бр.11, 1000 Скопје

Сала: Амбасадор

**Целна публика:** МОН, ЦОВ, ЦСОО, БРО, Државен просветен инспекторат, регионални центри за СОО, МТСП, Агенција за вработување

#### Цели на работилницата:

- *Да се дискутира државниот концепт за РЦСОО и тековниот напредок*
- *Да се дефинираат предизвиците и ризиците и можните мерки за ублажување кои треба да ги преземат институциите*
- *Да се утврди меѓусебната поврзаност на РЦСОО со другите институции и поделба на одговорности*

#### Резултати од работилницата:

- *Де се откријат очекувањата на РЦСОО*
- *Да се дефинираат најбитните чекори кои треба да се преземат со цел да се забрза процесот за комплетирање на статусот на РЦСОО*
- *Да се договори акциски план за зајакнување на РЦСОО*

09.00 – 9:30	Пријавување на учесниците, <i>прием – кафе, чај, грицки</i>
09:30 – 09:40	<p><i>Прием и воведни изјави</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Г-ѓа Дана Бишкоска – Раководител на Сектор за средно образование, МОН – обраќање кон учесниците</li> <li>➤ г-ѓа Галиа Божанова, Тим лидер и KE за стручно образование, WEglobal – цел на работилницата</li> <li>➤ Претставување на учесниците</li> </ul>

09:40 – 09:50	<p><i>Сесија 1</i> <b>Концепт за РЦСОО – перспективите на земјата со воспоставување на РЦСОО, главни цели, функции и очекувања</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Презентер: г-ѓа Дана Бишкоска – Раководител на Сектор за средно образование, МОН</li> </ul>
09:50 – 10:30	<p><b>Тековна состојба во процесот на воспоставување РЦСОО – тековен напредок, предизвици, проблеми и ризици</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Презентери: г-ѓа Весна Трајковска, Директор на РЦСОО Киро Бурназ – Куманово г-дин Димитрија Апостоловски, Директор на РЦСОО Моша Пијаде – Тетово г-дин Марјан Радески, Директор на РЦСОО Ванчо Питошески – Охрид</li> </ul>
10:30 – 10:45	<p><b>Врските помеѓу ЦОВ, провајдерите на образование на возрастни и РЦСОО – отворени прашања, модел на соработка</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Презентери: г-дин Константин Христовски, Раководител на Одделение за унапредување на образованието на возрастните, ЦОВ / Г-ѓа Маја Корубин, Раководител на одделение за обука на обучувачи и наставници, личен развој и професионална ориентација, ЦОВ</li> </ul>
10:45 – 11:15	<p>Кафе пауза</p>
11:15 – 11:45	<p><i>Сесија 2 – Работа во мали групи</i> <b>Дискусија по однос на покренатите прашања за време на Сесија 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Модератор: Дијана Тренеска, Помлад соработник за утврдување на методологија за распределба на дотации во средното образование и за организација во средното образование, МОН</li> </ul>
11:45 – 12:00	<p><i>Сесија 3</i> <b>Набавки за РЦОО – тековна состојба, предизвици, можни решенија</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Презентер: Миа Чорак Ношпал, Сениор експерт за набавки на опрема за настава за РЦСОО, WEglobal</li> </ul> <p><b>Дискусии</b></p>
12:00 – 13:00	<p>Ручек</p>
13:00 – 13:30	<p><i>Сесија 4 – Работа во мали групи</i> <b>Заклучоци</b> <b>Акциски план – договарање на понатамошни чекори и поделба на одговорност</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Модератор: Мимоза Јанкуловска, Сениор експерт за проценка на капацитетите на регионалните центри за ССО, WEglobal</li> </ul> <p><b>Затварање на настанот</b></p>